



МАЈКАТА БОЖЈА БОГОРОДИЦА СЕ ВОЗНЕСЕ ОД ЗЕМЈАТА НА НЕБОТО

**"Богородице, и во раѓањето си го зачувала девството, а по своето успение не си го оставила светот, туку си се преселила во живот, Мајко на Животот, и со твоите молитви ги избавуваш од смртта нашите души".
(Тропар на празникот)**

Успението на Богородица всушност е заспивање, зашто Таа заспала за да се разбуди за вечно блажен живот. Таа со радост заспала по мачниот живот кој го минала на земјата. Смртта поминала во бесмртно Успение, во бесмртен живот.

И еве, Оној, Кого таа го зачнала без маж, го родила без болки, го израснала гледајќи го како зеницата на окото, ја одделил од телото нејзината пречиста душа, ја зел и не дозволил да се распадне телото на Неговата Мајка.

Веднаш почнало радостното ангелско пеење. Се слу-

Пресвета и Пречиста душа, од сите Небесни Чинови, носена на рацете Господови. Колку свечено била воздигната и вознесена душата на Мајката на целото христијанство. Каква навистина прекрасна глетка и за апостолите и за небесните сили кои ѝ пееле: "Еве, доаѓа царицата над сите, отворете ја вратата и примете ја Мајката на вечната виделина, зашто таа послужи за спасение на човештвото". На неа не можеме ниту да гледаме, ниту можеме целосно да ѝ ја оддадеме почеста која ѝ припаѓа. Нека бегаат воздушните духови, нека отстапи понатаму и самиот



■ Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

БЛАГОСЛОВЕНАТА МЕЃУ ЖЕНИТЕ МОЛИ "СИТЕ ОНИЕ КОИ МИ ГИ ДАДЕ КАКО МОЈ ИМОТ, ЧУВАЈ ГИ!"

шале зборовите кои Гавриил на Богоневестата, на Пречистата Дева, ѝ ги искажал кога ја известил за благата вест, дека таа ќе го роди Божјиот Син: "Радувај се, Благодатна! Господ е со тебе! Благословена си ти меѓу жените!" (Лука 1, 28) Така свечено била испратена од земјата на небото Нејзината

Колку свечено беше воздигната и вознесена душата на Мајката на целото христијанство. Каква навистина прекрасна глетка и за апостолите и за небесните сили кои ѝ пееја: "Еве, доаѓа царицата над сите, отворете ја вратата и примете ја Мајката на вечната виделина, зашто таа послужи за спасение на човештвото".

"О, дево, те гледам како лежиш, како обично и се восхитувам, но, о пречиста, моли Му се на твојот Син и Бог, да го спаси, да го зачува стадото твое без повреда". "Ти, Богородице, се оддалечи во небесните дворови на Синот, но секогаш си подготвена да го спасиш своето наследство".

нивни зол старешина, нека падне посрамен, кога виде дека се вознесува мајката Божја... Се отвори небесната врата... Херувимите ја пресретнаа Богородица и застапаа весело зад неа, а серафимите најрадосно ја прославија, пее светата Црква.

Бог ги удостоил апостолите со свои очи да го видат ова необично и славно влегување на небото на Божјата Мајка. Тие со голем страв го следеле Вознесението на Богородица, долго стоеле запрепастени од вистината која ја гледале, како што го гледале и го следеле Господ кога од Маслиновата Гора се вознел од земјата на небото. Му се поклониле на Господ, Кој со голема слава ја вознел на небото душата на Својата Мајка.

Тогаш апостолите го обиколиле одарот на кој лежело Пречистото тело на Богомајката. Со милина и со очи полни со божествена љубов го гледале Пресветото тело на Богородица. Светата Црква ни кажува дека Свети Петар вака и се обратил на Дева, која лежела на одарот: "О, дево, те гледам како лежиш, како обично и се восхитувам, но, о пречиста, моли Му се на твојот Син и Бог, да го спаси, да го зачува стадото твое без повреда". Апостолите ѝ зборувале: "Ти, Богородице, се оддалечи во небесните дворови на Синот, но секогаш си подготвена да го спасиш своето наследство". Богомајката лежела на одарот. Нејзиното осветено лице блескало.

Овде, на ова место, на Гората Сион, царицата Елена во IV век ја изградила големата византиска базилика "Свети Сион". Во северозападниот дел на оваа базилика било местото на Успението на Богородица. Ова место било означено со посебна капела, која била оградена со железна ограда. За жал, оваа базилика била разурната и над урнатините, на местото на капелата, бил издигнат еден голем камен за да се означи ова свето место.

Од нејзиното тело се чувствувал прекрасен мирис.

Чуден бил животот на Пресветата Дева. Затоа, не

лов, кај кого Богородица живеела до својата смрт: При крстот Исусов стоеле мајка Му Негова и сестрата



треба да се чудиме што е чудно и Нејзиното Успение и Нејзиното Вознесение.

На Светиот Сион се наоѓа едно од најсветите места во Ерусалим, Црквата "Успение на Пресвета Богородица". Таа се наоѓа во близина на Собата на Тајната вечера, на местото каде што била и куката на Светиот апостол и евангелист Јован Богос-

лов на мајка Му, Марија Клеопова, и Марија Магдалена. А Исус, штом ја видел мајка Си, и ученикот, кого го љубел, како стои, ѝ рекол на мајка Си: "Жено, ете ти син!" Потоа му рекол на ученикот: "Ете ти мајка!" И од тој час ученикот ја зел при себе. (Јован 19, 25-27)

Царицата Елена, овде, на ова место, на Гората Сион, во IV век ја изградила големата византиска базилика "Свети Сион". Во северозападниот дел на оваа базилика било местото на Успението на Богородица. Ова место било означено со посебна капела, која била оградена со железна ограда. За жал, оваа базилика била разурната и над урнатините, на местото на капелата бил издигнат еден голем камен за да се обележи ова свето

место. Тоа било така до пред крајот на XIX век, кога на тоа место римокатолиците подигнале огромна црква со висока камбанарија, слична на Ахенската катедрала.

Слегувајќи по скалите кои се наоѓаат во самата црква се доаѓа до една крипта. Криптата на Црквата содржи статуа на Пресвета Богородица легната на одар, во природна големина, претставена во моментот на последниот сон. На ова место умрела Божјата Мајка. Значи, се смета дека овде Богородица паднала во состојба на вечен сон. На ова свето место ѝ оддаваат голема почит луѓето од цел свет, без разлика на вера, раса и националност. Верните Румуни на сидот на криптата насликале фреска на која е претставена Пресвета Богородица како лежи на одарот, потоа Нејзиното Вознесение, а насликано е и потесното семејство со Јаков, наречениот брат Господов. При дното на оваа композиција се претставени трите пламена: Отецот, Синот и Светиот Дух (Света Троица).

Црквата "Успение на Богородица" е Бенедиктинска црква (од монашкиот ред на Св. Бенедикт), проектирана од Хајнрих Ренард, во романски стил, со кула - камбанарија, засводена со купола.

На ова свето место ациите со длабока побожност и почитување кон Божјата Мајка, на колена се молат за здравје и за простување на своите гревови.

Од небесните височини Богородица гледа со љубов кон целото човештво, зашто нејзината љубов го опфаќа цел свет. Таа со Светиот Дух од небото ги гледа сите луѓе на Земјата и на Бог, на Оној Кого Го родила, Му се моли: "Сите оние кои ми ги даде како мој имот, чувај ги".

Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд